

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 309

23 декември 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4205. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година.....	3	4211. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	5
4206. Одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Кочани.....	3	4212. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2020 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	5
4207. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....	4	4213. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....	6
4208. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Битола.....	4	4214. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за вонсемејна социјална заштита на стари лица.....	6
4209. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишните сметки и финансиските извештаи за 2020 и 2021 година на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	4	4215. Одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје.....	6
4210. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Општина Чаир.....	5		

	Стр.		Стр.
4216. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје.....	6	4225. Одлука за задолжување на Општина Ново Село со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје....	20
4217. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Гостивар	7	4226. Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	20
4218. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом Ресен.....	7	4227. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	20
4219. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово..	7	4228. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 годинана Факултетот за исламски науки - Скопје	21
4220. Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО Илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2	8	4229. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи	21
4221. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4–стоваришта КО Глупо Бразда, Општина Чучер Сандево ..	8	4230. Одлука за давање согласност на Програмата изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година.....	21
4222. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	8	4231. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на недвижни ствари – деловен простор со непосредна спогодба	22
4223. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад	9	4232. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година	22
4224. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните.....	9	4233. Решение за именување национален координатор, негови заменици, секретар и членови на националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија	22
		4234. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија	23
		4235. Исправка на Одлуката за висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни	23
		Огласен дел	1-8

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4205.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 декември 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20, 128/20, 153/20, 229/20 и 242/20) во членот 2 став (3) во табелата по подмерката „2.20.“ се додава нова подмерка „2.21.“ која гласи:

2.21.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7. за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет	- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци и се корисници на подмерка 2.7. од оваа уредба и кои имаат предадено јагне во регистриран кланичен капацитет во период од 1 јануари 2020 година до 30 септември 2020 година. - Висината на дополнителните директните плаќања изнесува 400 денари по грло предадено кај регистрирани кланични капацитети.
-------	---	--

Член 2

Во членот 3 по ставот (24) се додава нов став (25) кој гласи:

„(25) Реализација на подмерката 2.21. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година ќе се врши врз основа на податоци за предадени и заклани грла јагниња за период од 1 јануари 2020 година до 30 септември 2020 година кои до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе ги достават регистрираните кланични капацитети во Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12529/1
23 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

4206.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кочани се пренесуваат во сопственост недвижни ствари – објекти сопственост на Република Северна Македонија, без надоместок, кои се наоѓаат на ул. „К. Кикенски“ бб, на КП.бр.11072/1 за пишани во Имотен лист бр.20120 за КО Кочани и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 199м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 21м²,

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 106м²,

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 52м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 199м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 203м²,

- зграда 6, намена на зграда и друг објект Е-20, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 196м²,

- зграда 7, намена на зграда и друг објект Е-20, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 306м²,

- зграда 8, намена на зграда и друг објект Е-20, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 118м²,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 148м²,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 242м²,

- зграда 10, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 33м²,

- зграда 11, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 242м²,

- зграда 12, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 182м² и

- зграда 13, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 8м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9828/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

4207.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за промоција и поддршка на туризмот му престанува користењето на следните движни ствари:

Назив на движни ствари	Опис на движни ствари	Количина
Туристички патоказни знаци	Патоказ во форма на правоаголник изработен од алуминиум, со димензии од 30 см x 100 см, со висина на буквите од 14 см и со квадратно бело поле на средина од патоказот со големина од 20 см x 20 см	30

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Општина Ресен.

Член 3

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10641/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4208.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Скелер	Фуцитсу	Фуцитсу фи-7160	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Битола.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10822/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4209.

Врз основа на член 383 став (1) точка (8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собранието на акционери на АД Електрони на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишните сметки и финансиските извештаи за 2020 и за 2021 година на АД Електрони на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, се избира Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,

врз основа на спроведена поедноставена отворена постапка по јавна набавка бр. 01-51/2020 со Оглас бр. 13941/2020 за вршење на ревизорска услуга за економско-финансиска ревизија на годишната пресметка и финансиските извештаи за 2020 година и 2021 година, согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка бр.11-126/4 од 26.10.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11308/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4210.

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за супервизија на осигурување му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Р.бр.	Опис на средство	Инвентарен број	Вредност во денари	Количина
1	Монитор десктоп Делл ИН2030-ДЕЛЛ Оптилеке 7010 СФ	5.23-299	0	1
2	Монитор десктоп Делл ИН2030-ДЕЛЛ Оптилеке 7010 СФ	5.23-300	0	1
3	Компјутер (Делл3020+Офф2013+Делл19+Патцх+С5м+ТерП)	5.23-307	0	1
4	Компјутер (Делл3020+Офф2013+Делл19+Патцх+С5м+ТерП)	5.23-308	0	1
5	Клима уред	5.11-295	0	1
6	Клима уред ТЦЛ СТ-Супериор технологи ТАЦ-12ЦХСА/БФ	5.11-304	0	1
7	Клима уред ТЦЛ СТ-Супериор технологи ТАЦ-12ЦХСА/БФ	5.11-305	0	1
8	Мобилен телефон LG jov	5.26-359	3.086,95	1
9	Мобилен телефон Nokia 5	5.26-395	9.550,00	1
СИТЕН ИНВЕНТАР				
1	Греалка турбо конвектор		0	1
2	Греалка турбо конвектор		0	1
3	Греалка турбо конвектор		0	1
4	Радијатори		0	1
5	Радијатори		0	1
6	Радијатори		0	1
7	Радијатор NEO OR-2011F		0	1
8	Радијатор NEO OR-2011F		0	1
9	Радијатор NEO OR-2011F		0	1
10	Радијатор NEO OR-2011F		0	1
11	Радијатор NEO OR-2011F		0	1

Член 2

Правото на сопственост на движните ствари од членот 1 се пренесуваат без надоместок на Општина Чаир.

Член 3

Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување со градоначалникот на Општина Чаир да склучат договор со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11113/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4211.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Агенцијата за супервизија на осигурување да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат и не можат да се продадат или разменат бр.02-681/12 од 2 ноември 2020 година, донесена од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11114/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4212.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2020 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, се избира Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка бр.15749/2020 со прибирање понуди со електронска аукција за вршење на финансиска ревизија на Годишната сметка за 2020 година согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка бр.11-668/1 од 10 ноември 2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11333/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4213.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар која се наоѓа на ул. „Н.Карев“, на КП бр.13700 КО Кочани, запишана во Имотен лист бр.2651, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда: зграда на ССНО и општествена самозаштита, влез 4, кат 1, број 0, со површина од 278 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11391/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4214.

Врз основа на член 172 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОНСЕМЕЈНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Северна Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица „АРИЈА“ на ул. „Рудо“ бр. 15 Бутел - Скопје, на лицата Наташа Јовановиќ од Скопје со адреса на ул. „Боро Кралевски“ бр. 12а и Новица Велковски, од Скопје со адреса на ул. „Горги Капчев“ 5 бр. 5.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри со капацитет до 35 корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита на стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11513/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4215.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА ИСЛАНД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност Филип Петков да се именува за Почесен конзул на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје и јуридикцијоно подрачје во опфат на целата територија на Република Северна Македонија.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11532/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4216.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА ИСЛАНД ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Се отвора Почесен конзулат на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11533/1 Претседател на Владата
22 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4217.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Гостивар („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 264/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11534/1 Претседател на Владата
22 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4218.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Вид: Патничко моторно возило
Марка: Шевролет
Тип: Спарк
Број на шасија: KL1KF480J8C463422
Број на мотор: 067809KB2
Година на производство: 2008
Сила на мотор: 48,5 kW
Работна зафатнина на мотор: 995 cm3
Боја на каросерија: Бела / 01
Регистарска ознака: SK 766 SA
2. Вид: Патничко моторно возило
Марка: Фолксваген,
Тип: Голф 3
Број на шасија: WVWZZZ1HZVW477485
Број на мотор: 168149
Година на производство: 1997
Сила на мотор: 66 kW
Работна зафатнина на мотор: 1896 cm3
Боја на каросерија: Зелена металик / 38
Регистарска ознака: SK 7559 AL.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом Ресен.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11536/1 Претседател на Владата
22 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4219.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: ЦИТРОЕН,
Тип: ЦЗ,
Број на шасија: VF7FCHFXC28673536,
Број на мотор: 4219759,
Година на производство: 2006,
Сила на мотор: 44 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1124 m3,
Боја на каросерија: СИВА / 7Ф
Регистарска ознака: SK 329 PP
2. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: Форд,
Тип: Фиеста,
Број на шасија: WFOHXXGAJH6L32945,
Број на мотор: 6L32945,
Година на производство: 2006,
Сила на мотор: 50 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1399 cm3,
Боја на каросерија: Бела /01
Регистарска ознака: SK 789 OS.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11537/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4220.

Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2) точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПУРПЛАСТ МК ДОО ИЛИНДЕН – КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО Илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11566/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4221.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2478	Глуво Бразда	Чар	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				1744 м2

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11624/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4222.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад бр. 44-9035/1 од 22 октомври 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 197/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11647/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4223.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на подвижни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на Извештајот на Централната комисија за извршениот попис на средствата изворите на средствата и побарувањата и об-

врските во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија за 2017 година бр. 02-108/18 од 15.2.2018 година, Одлуката за усвојување на извештајот на Централната комисија за попис за извршениот целосен редовен попис на средствата и изворите на средствата и побарувањата и обврските во Службата со состојба на 31.12.2018 година и утврдување на задолжнија согласно Извештајот бр. 02-87/20 од 15.2.2019 година и Одлуката за усвојување на Извештајот на Централната комисија за попис на средствата и изворите на средствата, побарувањата и обврските на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година бр. 02-42/15 од 14.2.2020 година, донесени од директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11647/2
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4224.

Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ****Член 1**

Во Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16, 115/16, 223/16, 27/18, 17/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 186/19 и 8/20) прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови прилози 1 и 2 кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-11655/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог 1

Висина на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните

1. Висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните се дадени во Табела 1.

Табела 1: Висина на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
1	Земање примероци крв по годишна наредба	копитари	100	да
		говеда	100	да
		свињи	100	да
		свињи во кланица	65	да
		овци/кози	65	да
		домашни и диви птици	65	да
		куче и мачка	100	да
2	Земање примерок крв и брис од клоака и душник од исто животно	домашни и диви птици	70	не
3	Туберкулинизација	говеда	350	да
4	Клинички преглед на пчелна заедница	пчели	50	да
5	Земање и испраќање примероци од пчелни заедници сомнителни на болест	пчели	80	да
6	Клинички преглед на риби од рибник	риби	800	да
7	Земање и испраќање примероци од риби и вода при надзор и во случај на сомнеж	риби	800	не
8	Пато-анатомски преглед (со изготвување на обдукциски протокол), земање и испраќање примероци за лабораториско испитување од одгледувалиште во случај на сомнеж	овци/кози	1400	не
		говеда	2000	не
		свињи	1400	не
		копитари	2000	не
		куче /мачка	800	не
		живина	200	не
9	Земање и испраќање трупови на мали животни на лабораториско испитување во случај на сомнеж	сите	400	не
10	Земање и испраќање абортан фетус, плацента и крв по абортус во случај на сомнеж	говеда	600	не
		овци/кози	420	не
		свињи	600	не

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
		копитари	600	не
11	Земање и испраќање мозок за лабораториско испитување на БСЕ/Скрепи од угинати животни на одгледувалиште	говеда	1000	не
		овци/кози	500	не
12	Застрелување лисици во рамките на мониторинг на орална вакцинација на беснило	лисици	900	да
13	Земање на примероци од застрелани диви животни или нивни трупови	диви животни со исклучок на лисици и диви свињи	500	да
14	Манипулација и земање на примероци од застрелана лисица од ветеринарно друштво	лисици	500	да
15	Еутаназија на животни со регистрирани ВМП (по Решение на официјален ветеринар)	копитари, говедо, овци/кози и свињи по 1 кг телесна тежина	10	не
		мачка и куче по 1 кг телесна тежина	38	не
16	Вакцинација против антракс	копитари/говеда	80	да
		овци/кози/свињи	60	да
17	Вакцинација против бруцелоза	овци/кози	60	да
18	Вакцинација против класична чума кај свињи	свињи	106	да
19	Вакцинација на кучиња и мачки против беснило со вклучена дехелментизација	куче/мачка	500	да
20	Клинички преглед и земање примерок крв и брис при сомнеж на болест	копитари	250	не
		говеда	150	не
		овци/кози	100	не
		свињи	250	не
21	Клинички преглед на животните пред движење или ставање во промет и издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните	говеда, бивол, копитари (коњ, магаре, мазга и мула)	158	да
		теле, биволче, ждребе и прле до 6 месеци старост	105	да
		свиња над 25 кг телесна тежина	32	да
		свиња под 25 кг телесна тежина	16	да
		овца и коза	27	да
		јагне и јаре до 3 месеци старост	11	да
		живина	2	да
		желки	2	да
		гулаби, домашни миленици од видовите птици	35	да
		пилиња до седумдневна возраст за 100 пилиња во	11	да

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
		пратка		
		ратини (ној, ему, нанду)	84	да
		зајак питом	11	да
		куче (<i>Canis lupus familiaris</i>)	105	да
		мачка (<i>Felis silvestris catus</i>)	84	да
		феретка (<i>Mustela putorius furo</i>)	84	да
		риба (подмладок и икра) за 1 кг	3	да
		пчели за 1 кошница	16	да
		пчелна матица	32	да
		полжави за 1 кг	3	да
		ситен дивеч	70	да
		крупен дивеч	158	да
22	Дезинфекција m ²	При спроведување на редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни болести	2	да
23	Дезинсекција m ²	При спроведување редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни заразни болести	2	да
24	Внесување податоци за здравствена заштита на животните во Информациониот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство	сите видови животни, по животно	4	да
		по одгледувалиште за сите видови животни	40	да
25	Поставување на стапици, собирање и испраќање на собраниот материјал за броење на вектори	по стапица по одгледувалиште	1000	да
26	Омамување и убивање на животни со користење на механички методи со решение на официјален ветеринар	копитари, говедо, овци/кози, свињи и живина над 5кг	100	да
		живина до 5кг	20	да
27	Нештетно отстранување на животни и мрши во случај на појава на особено опасни заразни болести со опрема и тешка механизација со решение на официјален ветеринар	по ископан кубен метар (м ³)	300	да
28	Транспорт за нештетно отстранување на животни и мрши во случај на појава на особено опасни заразни болести со решение на официјален ветеринар	до 10 км	450/тон	да
		до 20 км	600/тон	да
		до 30 км	700/тон	да
29	Физичко и механичко отстранување на животни и мрши во случај на појава на	по условно грло*	100	да

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
	особено опасни заразни болести (оваа активност се применува само доколку одгледувалиштето е непристапно за тешка механизација) со решение на официјален ветеринар			
30	Вакцинација против ентеротоксемија	овци/кози	40	да
31	Застрелување и земање на примероци на диви свињи заради рано откривање и спречување на појава на заразни и паразитарни болести кај свињите	дива свиња	2542	да
32	Клинички преглед на одгледувалиште	по одгледувалиште	1270	да
33	Пријавување на пронајдена угината дива свиња	по животно	2542	да
34	Пријавување на пронајдена угината лисица, или прегазени или угинати други диви животни (јазовец, зајак, лисица, куна, волк, мечка и др.)	по животно	500	да
35	Апликација на итна вакцинација во случај на појава на особено опасни болести кај животните (по животно)	говеда	93	да
		овци /кози	30	да
		свињи	40	да
		живина	1,5	да
		копитари	93	да
		домашни миленици	60	да
36	Земање органи и примероци од органи заради спроведување на програми за надзор на болести	копитари	600	да
		говеда	600	да
		свињи	400	да
		овци/кози	400	да
		домашни и диви птици	100	да
37	Земање на материјал за копролошко испитување	за сите животни	200	да

*Пресметка на условни грла

Вид и категорија на животни	Условно грло
Говеда и биволи постари од 24 месеци	1.2
Говеда и биволи од 12-24 месеци	1
Говеда и биволи од 6-12 месеци	0.8
Телиња од говеда и биволи	0.15
Приплодни бикови и биволи/бикови	1.4
Коњи	1.2
Ждребиња и магариња	0.5
Овци и кози	0.1
Јагниња и јариња	0.05
Маторици и нерези	0.4
Свињи од 25-130 кг.	0.15
Прасиња до 25 кг.	0.02
Живина	0.04
Зајаци и пернат дивеч	0.002

2. Трошоците под редните броеви 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36 и 37 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
3. Трошоците под редните броеви 12, 13 и 31 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ловечките друштва и концесионерите на ловиштата со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
4. Трошоците под реден број 3 во висина од 50% се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот.
5. Трошоците под редните броеви 4, 6, 19 и 21 во целост се на товар на одгледувачот на животните.
6. Патните трошоци во случаите кога согласно точка 1 од овој прилог не се вкalkулирани во висината на трошоците ќе се пресметуваат во висина од 20% од цената на горивото (цена на денот на извршување на активноста) за секој изминат километар. Бројот на изминати километри треба да биде потврден од страна на официјален ветеринар.
7. Во случај на повторно издавање на сертификат за здравствена состојба на животните врз основа на важечки сертификат за здравствена состојба во внатрешниот промет се наплаќа надомест во износ од 50% од висината на надоместокот под реден број 21.
8. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за извоз како и за гулаби, домашни миленици од видовите птици кои учествуваат на спортски настани, саеми или изложби се наплаќа 10% од висината на надоместокот под реден број 21, со исклучок на желки, гулаби, домашни миленици од видовите птици, зајак питом, куче (*Canis lupus familiaris*), мачка (*Felis silvestris catus*), феретка (*Mustela putorius furo*), пчели за една кошница и пчелна матица за кои се наплаќа 100% од висината на надоместокот под реден број 21.
9. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за движење на животни заради испаша надвор од епизотиолошка единица (летна-зимска испаша) се наплаќа 30% од висината на надоместокот под реден број 21.
10. Надоместоците за издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните се зголемуваат за 100%, во случаи кога службените контроли кои ги врши официјалниот ветеринар се извршуваат во деновите на државни празници и неработни денови (сабота и недела).
11. Во случај на редните броеви 8, 9 и 20 кога мострите се од исто одгледувалиште трошоците за превоз се пресметуваат еднократно.
12. При спроведување на мерките од редните броеви 22 и 23 ветеринарните друштва износите за извршена дезинфекција и дезинсекција треба да ги пресметуваат согласно измерената површина на m² на лице место на одгледувалиштата (објектот-шталата заедно со заградената површина на испустот каде што престојуваат животните) потврдено со записник од надлежниот официјален ветеринар.
13. Трошоците под реден број 30 во висина од 50% се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот.
14. Трошоците под редните броеви 33 и 34 се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на физички и правни лица со кои Агенцијата за храна и ветеринарство ќе склучи договор после спроведена контрола на лице место од страна на официјален ветеринар.

Прилог 2

Висина на надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствена заштита на животните за населени места кои се тешко достапни

1. Висината на надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствената заштита на животните за населени места кои се тешко достапни се дадени во Табела 2.
Табела 2: Висина на надоместоците за спроведување на активности од областа на здравствената заштита на животните за населени места кои се тешко достапни

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
1	Земање примероци крв по годишна наредба	копитари	105	да
		говеда	105	да
		свињи	105	да
		свињи во кланица	69	да
		овци/кози	69	да
		домашни и диви птици	69	да
		куче и мачка	105	да
2	Земање примерок крв и брис од клоака и душник од исто животно	домашни и диви птици	74	не
3	Туберкулинизација	говеда	368	да
4	Клинички преглед на пчелна заедница	пчели	53	да
5	Земање и испраќање примероци од пчелни заедници сомнителни на болест	пчели	84	да
6	Клинички преглед на риби од рибник	риби	840	да
7	Земање и испраќање примероци од риби и вода при надзор и во случај на сомнеж	риби	840	не
8	Пато-анатомски преглед (со изготвување на обдукциски протокол), земање и испраќање примероци за лабораториско испитување од одгледувалиште во случај на сомнеж	овци/кози	1400	не
		говеда	2000	не
		свињи	1400	не
		копитари	2000	не
		куче /мачка	800	не
		живина	200	не
9	Земање и испраќање трупови на мали животни на лабораториско испитување во случај на сомнеж	сите	420	не
10	Земање и испраќање абортиран фетус, плацента и крв по абортус во случај на сомнеж	говеда	630	не
		овци/кози	440	не
		свињи	630	не
		копитари	630	не
11	Земање и испраќање мозок за	говеда	1050	не

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
	лабораториско испитување на БСЕ/Скрепи од угинати животни на одгледувалиште	овци/кози	525	не
12	Застрелување лисици во рамките на мониторинг на орална вакцинација на беснило	лисици	945	да
13	Земање на примероци од застрелани диви животни или нивни трупови	диви животни со исклучок на лисици и диви свињи	500	да
14	Манипулација и земање примероци од застрелана лисица од ветеринарно друштво	лисици	525	да
15	Еутаназација на животни со регистрирани ВМП (по Решение на официјален ветеринар)	копитари, говедо, овци/кози и свињи по 1 кг телесна тежина	11	не
		мачка и куче по 1 кг телесна тежина	40	не
16	Вакцинација против антракс	копитари/говедо	84	да
		овци/кози/свињи	63	да
17	Вакцинација против бруцелоза	овци/кози	63	да
18	Вакцинација против класична чума кај свињи	свињи	112	да
19	Вакцинација на кучиња и мачки против беснило со вклучена дехелментизација	куче/мачка	525	да
20	Клинички преглед и земање примерок крв и брис при сомнеж на болест	копитари	263	не
		говедо	158	не
		овци/кози	105	не
		свињи	263	не
21	Клинички преглед на животните пред движење или ставање во промет и издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните	говедо, бивол, копитари (коњ, магаре, мазга и мула)	166	да
		теле, биволче, ждребе и прле до 6 месеци старост	111	да
		свиња над 25 кг телесна тежина	34	да
		свиња под 25 кг телесна тежина	17	да
		овца и коза	29	да
		јагне и јаре до 3 месеци старост	12	да
		живина	3	да
		желки	3	да
		гулаби, домашни миленици од видовите птици	37	да
		пилиња до седумдневна возраст за 100 пилиња во пратка	12	да
		ратини (ној, ему, нанду)	89	да
		зајак питом	12	да

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
		куче (<i>Canis lupus familiaris</i>)	111	да
		Мачка (<i>Felis silvestris catus</i>)	89	да
		феретка (<i>Mustela putorius furo</i>)	89	да
		риба (подмладок и икра) за 1 кг	3	да
		пчели за 1 кошница	17	да
		пчелна матица	34	да
		полжави за 1 кг	3	да
		ситен дивеч	74	да
		крупен дивеч	166	да
22	Дезинфекција по m ²	При спроведување на редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни болести	2	да
23	Дезинсекција по m ²	При спроведување редовни активности	6	да
		Во случај на вонредна појава на особено опасни заразни болести	2	да
24	Внесување податоци за здравствена заштита на животните во Информациониот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство	сите видови животни, по животно	4	да
		по одгледувалиште за сите видови животни	40	да
25	Поставување на стапици, собирање и испраќање на собраниот материјал за броење на вектори	по стапица по одгледувалиште	1050	да
26	Омамување и убивање на животни со користење на механички методи со решение на официјален ветеринар	копитари, говедо, овци/кози, свињи и живина над 5кг	130	да
		живина до 5кг	25	да
27	Нештетно отстранување на животни и мрши во случај на појава на особено опасни заразни болести со опрема и тешка механизација со решение на официјален ветеринар	по ископан кубен метар (m ³)	300	да
28	Транспорт за нештетно отстранување на животни и мрши во случај на појава на особено опасни заразни болести со решение на официјален ветеринар	до 10 км	450/тон	да
		до 20 км	600/тон	да
		до 30 км	700/тон	да
29	Физичко и механичко отстранување на животни и мрши во случај на појава на особено опасни заразни болести (оваа активност се применува само доколку одгледувалиштето е непристапно за тешка	по условно грло*	100	да

РБ	Активност	Вид животно	Единечна цена без ДДВ	Патни трошоци вклучени
	механизација) со решение на официјален ветеринар			
30	Вакцинација против ентеротоксемија	овци/кози	40	да
31	Застрелување и земање на примероци на диви свињи заради рано откривање и спречување на појава на заразни и паразитарни болести кај свињите	дива свиња	2542	да
32	Клинички преглед на одгледувалиште	по одгледувалиште	1333	да
33	Пријавување на пронајдена угината дива свиња	по животно	2670	да
34	Пријавување на пронајдена угината лисица, или прегазени или угинати други диви животни (јазовец, зајак, лисица, куна, волк, мечка и др.)	по животно	500	да
35	Апликација на итна вакцинација во случај на појава на особено опасни болести кај животните (по животно)	говеда	93	да
		овци /кози	30	да
		свињи	40	да
		живина	1,5	да
		копитари	93	да
		домашни миленици	60	да
36	Земање органи и примероци од органи заради спроведување на програми за надзор на болести	копитари	600	да
		говеда	600	да
		свињи	400	да
		овци/кози	400	да
		домашни и диви птици	100	да
37	Земање на материјал за копролошко испитување	за сите животни	200	да

*Пресметка на условни грла

Вид и категорија на животни	Условно грло
Говеда и биволи постари од 24 месеци	1.2
Говеда и биволи од 12-24 месеци	1
Говеда и биволи од 6-12 месеци	0.8
Телиња од говеда и биволи	0.15
Приплодни бикови и биволи/бикови	1.4
Коњи	1.2
Ждребиња и магариња	0.5
Овци и кози	0.1
Јагниња и јариња	0.05
Маторици и нерези	0.4
Свињи од 25-130 кг.	0.15
Прасиња до 25 кг.	0.02
Живина	0.04
Зајаци и пернат дивеч	0.002

2. Трошоците под редните броеви 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36 и 37 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за овната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
3. Трошоците под редните броеви 12, 13 и 31 во целост се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ловечките друштва и концесионерите на ловиштата со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор.
4. Трошоците под реден број 3 во висина од 50% се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот.
5. Трошоците под редните броеви 4, 6, 19 и 21 во целост се на товар на одгледувачот на животните.
6. Патните трошоци во случаите кога согласно точка 1 од овој прилог не се вкalkулирани во висината на трошоците ќе се пресметуваат во висина од 20% од цената на горивото (цена не денот на извршување на активноста) за секој изминат километар. Бројот на изминати километри треба да биде потврден од страна на официјален ветеринар.
7. Во случај на повторно издавање на сертификат за здравствена состојба на животните врз основа на важечки сертификат за здравствена состојба во внатрешниот промет се наплаќа надомест во износ од 50% од висината на надоместокот под реден број 21.
8. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за извоз како и за гулаби, домашни миленици од видовите птици кои учествуваат на спортски настани, саеми или изложби се наплаќа 10% од висината на надоместокот под реден број 21, со исклучок на желки, гулаби, домашни миленици од видовите птици, зајак питом, куче (*Canis lupus familiaris*), мачка (*Felis silvestris catus*), феретка (*Mustela putorius furo*), пчели за една кошница и пчелна матица за кои се наплаќа 100% од висината на надоместокот под реден број 21.
9. Во случај на издавање на сертификат за здравствена состојба на животните за движење на животни заради испаша надвор од епизотиолошка единица (летна-зимска испаша) се наплаќа 30% од висината на надоместокот под реден број 21.
10. Надоместоците за издавање сертификати или други документи за здравствена состојба на животните се зголемуваат за 100%, во случаи кога службените контроли кои ги врши официјалниот ветеринар се извршуваат во деновите на државни празници и неработни денови (сабота и недела).
11. Во случај на редните броеви 8, 9 и 20 кога мострите се од исто одгледувалиште трошците за превоз се пресметуваат еднократно.
12. При спроведување на мерките од редните броеви 22 и 23 ветеринарните друштва износите за извршена дезинфекција и дезинсекција треба да ги пресметуваат согласно измерената површина на m^2 на лице место на одгледувалиштата (објектот-шталата заедно со заградената површина на испустот каде што престојуваат животните) потврдено со записник од надлежниот официјален ветеринар.
13. Трошоците под реден број 30 во висина од 50% се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на ветеринарните друштва со кои Агенцијата за храна и ветеринарство има склучено договор, додека останатите 50% се на товар на одгледувачот.
14. Трошоците под редните броеви 33 и 34 се на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во тековната година и се исплаќаат на физички и правни лица со кои Агенцијата за храна и ветеринарство ќе склучи договор после спроведена контрола на лице место од страна на официјален ветеринар.

4225.

Врз основа на член 16 став (9) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ****Член 1**

Општина Ново Село се задолжува кај Комерцијална Банка АД Скопје со долгорочен кредит во износ од 11.000.000,00 денари, за реализација на проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Општина Ново Село ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за финансирање на проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“ под следните услови:

- каматна стапка: во висина на референтна каматна стапка објавена и достапна на веб страницата на Народната банка на Република Северна Македонија под називот „каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ зголемена за каматна маржа од 1,97 процентни поени, годишно, декурзивно, но не помалку од 3,5% годишно;
- рок на отплата: 24 месеци од денот на првото користење во кој е вклучен грејс период;
- грејс период: 6 месеци и
- начин на отплата: 18 еднакви месечни рати.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу Општина Ново Село и Комерцијална банка АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12157/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4226.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА****Член 1**

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение недвижност која претставува:

1. Земјоделско земјиште КП бр.2937/2 - пасиште 4 класа КО Блаце Кале, со површина од 22м2 и земјоделско земјиште КП бр.2937/3 - пасиште 4 класа КО Блаце Кале, со површина од 9215м2, запишани во Имотен лист бр.91, согласно Решение за експропријација Убр.25-153/20-2 од 9.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје;

2. Земјоделско земјиште КП бр.2836 - нива 3 класа КО Блаце Кале, со површина од 4348м2, земјоделско земјиште КП бр.2837/1 - пасиште 4 класа КО Блаце Кале, со површина од 1596м2 и земјоделско земјиште КП бр.2837/2 - нива 6 класа КО Блаце Кале, со површина од 1667м2, запишани во Имотен лист бр.382, согласно Решение за експропријација Убр.25-190/20-2 од 18.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје;

3. Земјоделско земјиште КП бр.2834 - нива 3 класа КО Блаце Кале, со површина од 1036м2, запишани во Имотен лист бр.112, согласно Решение за експропријација Убр.25-48/20-2 од 18.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје;

4. Земјоделско земјиште КП бр.2868/4 - нива 7 класа КО Блаце Кале, со површина од 760м2, запишани во Имотен лист бр.308, согласно Решение за експропријација Убр.25-44/20-3 од 3.12.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје и

5. Шумско земјиште КП бр.2926/2 - шума 4 класа КО Блаце Кале, со површина од 10449м2, запишани во Имотен лист бр.235, согласно Решение за експропријација Убр.25-31/20-3 од 26.11.2020 година и Решение за експропријација Убр.25-31/20-2 од 26.11.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи - Одделение за првостепена управна постапка во Чаир - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12399/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4227.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во

Скопје му се доделуваат вкупно 2.000.000 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12404/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4228.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Факултетот за исламски науки - Скопје му се доделуваат вкупно 1.040.000 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за исламски науки – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12411/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4229.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување и престанува користењето на движни ствари – патнички возила за специјална намена со следните карактеристики:

1. Марка ВОЛКСВАГЕН
- тип Т 4.7 ДХ1 ФУРГОН ДМР 2.5
- регистарска ознака SK 301 ML
- број на шасија WV1ZZZ70Z3HO32193
- број на мотор AVTO15512
- година на производство 2002 година
- работна зафатнина на моторот 2461 cm³
- сила на моторот 75 kW
- боја на каросерија – КРЕМ/4С;
2. Марка ВОЛКСВАГЕН
- тип Т 4.7 ДХ1 ФУРГОН ДМР 2.5
- регистарска ознака SK 302 ML
- број на шасија WV1ZZZ70Z3HO29575
- број на мотор AVTO15269
- година на производство 2002 година
- работна зафатнина на моторот 2461 cm³
- сила на моторот 75 kW
- боја на каросерија – КРЕМ/4С.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење без надомест на Министерството за внатрешни работи за период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12413/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4230.

Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постој-

ните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година, бр. 50-1003/8 од 18 декември 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12420/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4231.

Врз основа на член 10-а став (12) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на недвижни ствари – деловен простор со непосредна спогодба бр.02-10665/9 од 18 декември 2020 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, на седницата, одржана на 18 декември 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12463/2
23 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

4232.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 111/20, 153/20, 243/20, 275/20 и 292/20) во делот III во табелата по подмерка 2.20. се додава нова подмерка 2.21. која гласи:

„

2.21.	2.21.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7. за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет
-------	-------	---

“

II

Во делот XIV во табелата во мерката 2 по бројот „2.10.“ се додава бројот „2.21.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12526/1
23 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

4233.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/01, 82/15, 18/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 240/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 декември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР, НЕГОВИ ЗАМЕНИЦИ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За национален координатор, негови заменици, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија се именуваат:

а) за национален координатор

- м-р Магдалена Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи

б) за заменик на националниот координатор за борба против трговијата со луѓе

1) Светлана Влаховик - Димановска, началник на Сектор за преговори и евроинтеграција во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерството за внатрешни работи

в) за заменик на националниот координатор за борба против илегалната миграција

2) Никола Мирчевски, началник на Сектор за гранични операции во Оддел за гранични работи и миграции во Биро за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи

г) за секретар

- Ана Бурагева - Алексова, главен советник за поддршка и координација на работата на државниот секретар за Националните комисии при Владата на Република Северна Македонија во Кабинет на државен секретар во Министерството за внатрешни работи

д) за членови

1) Љупчо Маркудов, началник на Единица за трговија со луѓе и криумчарење мигранти во Сектор за криминалистички истраги во Оддел за сузбивање на сериозен и организиран криминал во Биро за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи

2) Жаклина Просаровска, виш полициски советник за контрола, надзор и превенција на полицијата, стандарди и контрола на квалитет во Единица за стратешко планирање, стандарди и контрола на квалитет во Биро за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи

3) Беким Реџеџи, началник на Одделение за политиките на ЕУ во областа на полициска соработка, борба против организиран криминал, фалсификување на ЕВРО и тероризам во Сектор за преговори и евроинтеграција во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерството за внатрешни работи

4) Олгица Василевска, виш советник за Совет на Европа, ОБСЕ и други организации во Директорат за мултилатерални односи и безбедносна соработка во Министерството за надворешни работи

5) Сања Димовска, Сектор за меѓународна правна соработка во Министерството за правда

6) Елена Грозданова, државен советник во Министерството за труд и социјална политика

7) Фатмир Алиџи, помлад соработник во Сектор за европски интеграции во Министерството за здравство

8) Амир Имери, раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа на работните односи во Државниот инспекторат за труд

9) Јулија Глигорова Трајаноска, раководител на одделение во Биро за развој на образованието во Министерството за образование и наука

10) Гордана Смакоска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и раководител на Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе

11) Васка Николовска Масевска, судија во Основен кривичен суд Скопје и

12) Наташа Костадиновска, соработник за вработување на странци и државјани на Република Северна Македонија во странство во Сектор за активни мерки и услуги за вработување во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/16, 163/16 и 84/17).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11321/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4234.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, оддржана на 22 декември 2020 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19, 72/20 и 215/20), во член 80, по ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Листата на сите поканети директори на организациите на државната управа од ставот (1) на овој член, со име и презиме и назив на функцијата која ја извршуваат, се објавува на веб-страницата на Владата, при закажување на седниците на Владата.“

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12229/1
22 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4235.

По извршеното проверување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни под бр.44-11837/1 од 10 декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.294/2020), направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗВОЗ НА ФЛАШИРАНО ВИНО И ВИНО ВО ЦИСТЕРНИ

Во текстот на Одлуката за висината на референтните цени за извоз на флаширано вино и вино во цистерни, во членот 2, во втората табела, во осмиот ред во колоната „Контејнер 20 фитен без палети“ наместо бројот „0,0“ треба да стои бројот „5,9“, во колоната „Контејнер 40 фитен без палети“ наместо бројот „0,0“ треба да стои бројот „3,0“, во колоната „Контејнер 20 фитен со палети“ наместо бројот „0,0“ треба да стои бројот „12,3“ и во колоната „Контејнер 40 фитен со палети“ наместо бројот „0,0“ треба да стои бројот „6,2“.

Бр. 44-11837/2
23 декември 2020 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија,



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020309